

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 144 Год. LXIII

Петок, 30 ноември 2007

Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1960. Одлука за испраќање на единици на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Ирак	2	1970. Програма за изменување на Програмата за развој на спорт и млади за 2007 година.....	4
1961. Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.....	2	1971. Програма за изменување и дополнување на Програмата за здравствена заштита на одредени групи на население и одделни заболувања на граѓани кои не се здравствено осигурени за 2007 година во Република Македонија	5
1962. Одлука за давање на согласност на Договорот за пренесување на правото на сопственост на движни ствари.....	3	1972. Програма за изменување на Програмата за здравје на растенијата во 2007 година.....	5
1963. Одлука за обновување на стоконните резерви на готварска сол.....	3	1973. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	6
1964. Одлука за пренесување право на сопственост на моторни возила за посебни намени.....	3	1974. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	6
1965. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар.....	3	1975. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	7
1966. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар.....	4	1976. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	7
1967. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје.....	4	1977. Правилник за начинот на организација на обезбедувањето на вонредниот превоз и висината на трошоците поврзани со обезбедување на вонреден превоз од страна на унифицираните полициски службеници на Министерството за внатрешни работи.....	7
1968. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје.....	4	1978. Правилник за начинот на проверка на вкупното времетраење на управување со возило, одморите на возачите во врска со управување со моторно	
1969. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2007 година.....	4		

	Стр.		Стр.
1979. возило и начинот на работа на удвоените екипажи на возилата во обемот кој влијае врз безбедноста на управување со возилото.....	8	1980. Правилник за образецот на дозволатата за слободен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај.....	10
Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на условите и критериумите за доделување на средства за реализација на годишните програми за работа и развој на јавните научни установи.....	9	1981. Правилник за едноставни садови под притисок.....	14
		1982. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	20
		Огласен дел.....	1-60

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1960.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003 и 58/2006), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 30 ноември 2007 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО ИРАК

1. За учество во состав на коалиционите сили во операцијата „Слобода за Ирак“, во мировна операција во Ирак, се испраќаат единици на Армијата на Република Македонија, и тоа:

- еден вод за специјални операции во состав од триесет и шест припадници од постојаниот состав на Армијата на Република Македонија (четворица офицери, десет подофицери и дваесет и двајца професионални војници), кои ќе учествуваат во обезбедувањето на стабилноста и поддршката на коалиционите операции во Ирак,

- еден механизирани пешадиски вод во состав од триесет и двајца припадници од постојаниот состав на Армијата на Република Македонија (еден офицер, четири подофицери и дваесет и седум професионални војници), кои ќе учествуваат во обезбедување на објекти и

- пет офицери за работа во мултинационалните команди на мисијата „Слобода за Ирак“.

2. Единиците на Армијата на Република Македонија од точката 1 на оваа одлука се испраќаат за период од шест месеца сметано од декември 2007 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт и логистичка поддршка, на учесниците во мировната операција од точката 1 на оваа одлука ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави.

4. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната операција Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5135/1 Претседател
30 ноември 2007 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1961.

Врз основа на член 65, став (4) од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05 и 24/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.11.2007 година, донесе

УРЕДБА

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ ДОНЕСУВААТ ОДЛУКИТЕ ДАЛИ ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ БИ МОЖЕЛЕ ДА ИМААТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат критериумите врз основа на кои се донесува одлука за спроведување на стратесиска оцена за планските документи кои би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

Член 2

Одредбите на оваа уредба не се однесуваат на планските документи кои се определени со Уредбата за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето.

Член 3

(1) Критериуми врз основа на кои се определува дали определен плански документ би можел да има значително влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето се следните:

1. Карактеристики на планскиот документ, а особено:
 - степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на проекти и други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите за работа или според одредувањето на ресурсите;
 - степенот до кој планскиот документ влијае врз другите плански документи во хиерархијата;
 - важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на животната средина особено во поглед на промовирањето на одржливиот развој;
 - проблеми во животната средина релевантни за планскиот документ;
 - важноста на планскиот документ за имплементација на *acquis communautaire* во областа на животната средина (пр. планови и програми поврзани со управувањето со отпадот или заштита на водите).

2. Карактеристики на влијанијата и на областа која најверојатно би била погодена/засегната, а особено:
 - веројатноста, времетраењето, фреквентноста и повратноста на влијанијата;
 - кумулативната природа на влијанијата врз животната средина и животот и здравјето на луѓето;
 - прекуграничната природа на влијанијата;
 - ризиците по здравјето на луѓето или животната средина (пр. поради незгоди/несреќи);
 - опсегот и просторниот обем на влијанијата (географска област и големина на населението кои најверојатно би биле засегнати);
 - вредноста и ранливоста на областа која најверојатно би била засегната поради:

- посебни природни карактеристики или природно наследство,
- построги стандарди за животна средина или гра-нични вредности на емисии,
- интензивна употреба на земјиштето,
- влијанија врз областа или пејсажи кои имаат при-знат статус на национална или меѓународни заштитени подрачја.

(2) Во Одлуката со која се определува дали одреден плански документ би можел да има значително влија-ние врз животната средина и животот и здравјето на луѓето се образложува секој критериум од став (1) од овој член одделно.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-донија“.

Бр. 19-7135/1 20 ноември 2007 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески , с.р.
---	---

1962.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-стење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05) Владата на Република Македонија, на седницата одр-жана на 26.11.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Се дава согласност на Договорот за пренесување на правото на сопственост на движни ствари-платно за изработка на униформа за потребите на Управата за извршување на санкции-Сектор за обезбедување во казнено-поправните установи без надоместок помеѓу Министерството за внатрешни работи и Министерс-твото за правда.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-њето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7228/1 26 ноември 2007 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески , с.р.
---	---

1963.

Врз основа на член 16, став 1 од Законот за сто-ковни резерви („Службен весник на Република Ма-кедонија“ бр. 68/04), Владата на Република Македо-нија, на седницата одржана на 26.11.2007 година, до-несе

О Д Л У К А

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ НА ГОТВАРСКА СОЛ

Член 1

Да се изврши обновување на 1.120.000 кг. готварска сол од стоконите резерви, со замена килограм за кило-грам.

Член 2

Трошоците за замена на готварската сол, Бирото за стоконите резерви ќе ги плати од сметката за самофи-нансирачки активности, по спроведена постапка за на-бавка на услуги - обновување на 1.120.000 кг. готвар-ска сол од стоконите резерви.

Член 3

Се задолжува Министерството за финансии - Биро за стоконите резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-нот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7304/1
26 ноември 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1964.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Репуб-лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), Владата на Република Македонија, на седница-та одржана на 26.11.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

Член 1

Со оваа одлука моторните возила за посебна намена се даваат во сопственост без надомест на ЈП „Комунал-на хигиена“ – Скопје и тоа:

- МАН тип 2552, број на мотор 18890945055271, број на шасија WMAM381235Y046305 со регистарски број SK-643-KU,
- МАН тип Ф 2552, број на мотор 5890715815271, број на шасија WMAL872627Y045461 со регистарски број SK-036-LP,
- МАН тип Ф 2552, број на мотор 15889536105271, број на шасија WMAL872196Y041635 со регистарски број SK-031-LP,
- МАН тип Ф 25/31, број на мотор 54192000070586, број на шасија WDB9502031K374365 со регистарски број SK-030-LP.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-нот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7332/1
26 ноември 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1965.

Врз основа на член 55 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Служ-бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Вла-дата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.11.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука се пренесува правото на сопстве-ност на движна ствар моторно возило за посебна наме-на без надомест на општина Охрид и тоа:

- MAN тип M44 со број на мотор 8887715157221, број на шасија WMAM440090Y037377 со регистарски број SK-752-JD.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7333/1 26 ноември 2007 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

1966.

Врз основа на член 55 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.11.2007 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука се пренесува правото на сопственост на движна ствар на моторно возило за посебна намена без надомест на општина Ранковце и тоа:

- MAN тип Ф 26 293, број на мотор 2568806047V281, број на шасија WMAT080599M250343 со регистарски број SK-027-LP.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7325/1 26 ноември 2007 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

1967.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 ноември 2007 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ „МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ

1. Момир Рафајловски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5305/2 26 ноември 2007 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

1968.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 ноември 2007 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ „МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ

1. Владимир Здравев се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5366/2 26 ноември 2007 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

1969.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.11.2007 година, донесе

П Р О Г Р А М А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГ- РАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2007 ГОДИНА

Член 1

Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/07, 97/07 и 130/07) во точката 1, во табеларниот преглед на описот на градежните интервенции и износи по училишта Потпрограма 2А, во редот „ОУ Крсте Мисирков-Радовиш“ во колоната „учество на Министерството за образование и наука Буџет 2007“, бројот „20.425.000“ се заменува со бројот „25.783.000“, а во редот „вкупно“ бројот „95.000.000“ се заменува со бројот „100.358.000“.

Во табеларниот преглед на описот на градежните интервенции и износи по училишта Потпрограма 2Б, во редот „ОУ Кирил и Методиј – Битола“ во колоната „учество на Министерството за образование и наука Буџет 2007“, бројот „286.020“ се заменува со бројот „388.020“. Во редот „ОУ Пере Тошев Росоман“ во колоната „донаторски средства“ бројот „944.795“ се заменува со бројот „3.944.795“. Во колоната „учество на Министерството за образование и наука, Буџет 2007 година“ бројот „170.063“ се заменува со бројот „710.063“. Во редот „вкупно“ бројот „56.500.000“ се заменува со бројот „57.142.000“.

Член 2

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7041/1 26 ноември 2007 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

1970.

Врз основа на член 35 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.11.2007 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2007 ГОДИНА

Во Програмата за развој на спорт и млади за 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/07), во делот I, Потпрограма 20 спорт, ставка 463 – Трансфер до невладини организации, во табеларниот преглед, во колоната „износ“ во редот 1. бројот „5.424.000“ се заменува со бројот „5.710.000“; во редот 2. бројот „9.400.000“ се заменува со бројот „6.053.000“, а во редот 3. бројот „5.911.000“ се заменува со бројот „8.972.000“.

Во делот III. Потпрограма 40 спорт – Меѓународни активности за спорт и млади ставка 463 – Трансфери до невладини организации, во табеларниот преглед во колоната „износ“ во редот 1. бројот „17.700.000“ се заменува со бројот „20.700.000“; во редот 3. бројот „500.000“ се заменува со бројот „1.500.000“, а во редот 4. бројот „1.000.000“ се заменува со бројот „3.000.000“. Во редот „вкупно“ бројот „21.000.000“ се заменува со бројот „27.000.000“.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7081/1
26 ноември 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1971.

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06 и 5/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.11.2007 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДРЕДЕНИ ГРУПИ НА НАСЕЛЕНИЕ И ОДДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИ КОИ НЕ СЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРЕНИ ЗА 2007 ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Во Програмата за здравствена заштита на одредени групи на население и одделни заболувања на граѓани кои не се здравствено осигурени за 2007 година во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/07) во Глава IV ставот 2 се менува и гласи:

„Вкупно потребни средства за реализирање на оваа програма се 105.390.000,00 денари, од кој износ за партиципација на осигурените лица во врска со лекувањето на осигурените лица се наменети 27.000.000,00 денари. Средствата во износ од 78.390.000,00 денари ќе се наменат во износ од 58.049.000,00 денари за здравствените установи како надоместок за извршените здравствени услуги, средствата во износ од 8.545.000,00 се пренесуваат во програмата за имунизација за набавка на неопходните потреби од вакцини на граѓаните на Република Македонија, средствата во износ од 6.000.000,00 денари ќе бидат наменети за целосно спроведување на кампањата за превентивни прегледи под мотото „Здравје за сите“, кои ќе бидат реализирани со донесување на посебна одлука на Владата на Република Македонија, а средствата во износ од 5.800.000,00 денари ќе се наменат за спроведување на активностите од кампањата „Надмудри го ракот, биди здрава жена“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7200/1
26 ноември 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1972.

Врз основа на член 57, став 7 од Законот за здравје на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.11.2007 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВЈЕ НА РАСТЕНИЈАТА ВО 2007 ГОДИНА

I

Во Програмата за здравје на растенијата во 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/07), во делот II, точка 1, бројот „700.000,00“ се заменува со „1.100.000,00“.

Точка 4 се брише.

Точка 5 која станува точка 4 се менува и гласи:

4. Воведување и печатење на бандероли-маркици за ставање во промет на производи за заштита на растенијата	3.200.000,00
---	--------------

Точката 6 станува точка 5.

Точка 7 се брише.

Точката 8 станува точка 6.

Точката 9 која станува точка 7 се менува и гласи:

7. Печатење на часопис „Законска регулатива, регистри на правни лица и одобрени средства за заштита на растенијата во Република Македонија“, упатства, други материјали и преводи	400.000,00
---	------------

Точките 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 стануваат точки 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.

2. Дел III се менува и гласи:

„Средствата од дел II, точка 1 на оваа програма во износ од 1.100.000,00 денари ќе се користат за:

- следење на растителни штетни организми од листата IA и IIA	300.000,00
- прогнозирање на растителни штетни организми според посебни програми	300.000,00
- одредување на интервентни мерки за локализирање и сузбивање на штетни организми	300.000,00
- изготвување годишен извештај за состојбата со штетни организми	200.000,00

3. Дел VI се брише.

4. Дел VII се менува и гласи:

„Средствата од дел II, точката 4 на оваа програма во износ од 3.200.000,00 денари ќе се користат за:

- воведување и печатење на бандероли-маркици за ставање во промет на производи за заштита на растенијата	3.200.000,00
--	--------------

5. Дел IX се брише.

6. Дел XI се менува и гласи:

„Средствата од дел II, точката 7 на оваа програма во износ од 400.000,00 денари ќе се користат за:

7. Печатење на часопис „Законска регулатива, регистри на правни лица и одобрени средства за заштита на растенијата во Република Македонија“, упатства, други материјали и преводи	400.000,00
---	------------

7. Во делот XX, во став 2 зборовите: „дел VI, алинеите 1 и 2“, се бришат.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7281/1
26 ноември 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1973.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.11.2007 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценцата за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Трговското друштво за приредување на игри на среќа „Мозарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. Т.Ц. „Мерцан“ бб во Тетово.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 од оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на игрите на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7235/1
26 ноември 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1974.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.11.2007 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценцата за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Акционерското друштво за приредување на игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебни игри на среќа во автомат клуб ќе се врши автомат клубот што се наоѓа во деловната просторија на ул. „Јане Сандански“ бр. 54-4/5 Тетово.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7250/1
26 ноември 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1975.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.11.2007 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-
СКИ НАТПРЕВАРИ“

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ се издава на Друштвото за промет и услуги АРЕНА-БЕТ ДОО Скопје, за време од 3 години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. „Горче Петров“ бб во Скопје.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7322/1
26 ноември 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1976.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.11.2007 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-
СКИ НАТПРЕВАРИ“

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ се издава на Друштвото за угостителство, трговија и услуги ДЦ, ГРУП ДОО извоз-увоз Скопје, за време од 3 години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. „Плоштад Нова Југославија“ бр. 24 во Куманово.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7320/1
26 ноември 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
1977.

Врз основа на член 417 алинеја 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2007), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕТО НА ВОНРЕДНИОТ ПРЕВОЗ И ВИСИНАТА
НА ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
НА ВОНРЕДЕН ПРЕВОЗ ОД СТРАНА НА УНИФОР-
МИРАНИТЕ ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на организација на обезбедувањето на вонредниот превоз и висината на трошоците поврзани со обезбедување на вонреден превоз од страна на униформираниите полициски службеници на Министерството за внатрешни работи.

Член 2

Обезбедувањето на вонредниот превоз се врши со едно полициско возило од предната страна и едно цивилно возило од задната страна, во зависност од категоријата на патиштата и димензиите на товарот и возилата со кои се врши вонредниот превоз, и тоа за:

- пат со две сообраќајни ленти, односно по една сообраќајна лента во една насока, со ширина на сообраќајната лента до 2.75 метри, при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина 3.00 метри, должина 18.00 метри, висина 4.50 метри и тежина 45 тони;

- пат со две сообраќајни ленти, односно по една сообраќајна лента во една насока, со ширина на сообраќајната лента до 3.00 метри, при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина 3.50 метри, должина 18.00 метри, висина 4.50 метри и тежина 45 тони и

- пат (автопат) со четири или повеќе сообраќајни ленти, односно по две или повеќе сообраќајни ленти во една насока, со ширина на сообраќајната лента од 3.25 метри до 3.75 метри, при превоз на товар или возило со следните димензии: ширина 3.80 метри, должина 19.00 метри, висина 4.80 метри и тежина 45 тони.

Член 3

Во случај кога вонредниот превоз се врши на товар или возила со димензии поголеми од димензиите утврдени во член 2 на овој правилник, обезбедувањето на вонредниот превоз се врши со едно полициско возило од предната страна и едно полициско возило од задната страна.

Обезбедувањето се врши со едно цивилно возило од предната страна и едно цивилно возило од задната страна во случај кога вонредниот превоз се врши на товар или возила со димензии помали од димензиите утврдени во член 2 на овој правилник.

Член 4

Цивилните возила кои вршат обезбедување на вонредниот превоз треба да бидат опремени со жолто ротационо светло, поставено на кровната конструкција на возилото.

Член 5

Брзината на движење на возилата кои вршат обезбедување на вонредниот превоз се прилагодува спрема условите на патот и не треба да биде поголема од 60 км/ч.

Член 6

Висината на трошоците поврзани со обезбедување на вонредниот превоз од страна на униформираниите полициски службеници на Министерството за внатрешни работи опфаќа надоместок на патните трошоци и дневници и надоместок на трошоците за користење на службено моторно возило за обезбедување на вонреден превоз.

Член 7

Под надоместок на патните трошоци и дневници на униформиран полициски службеник што врши обезбедување на вонреден превоз се смета надоместокот на средства за патни трошоци и дневници што му припаѓаат согласно прописите врз основа на кои се утврдува надоместокот на средства за патни трошоци и дневници.

Член 8

Под надоместок на трошоците за користење на службено моторно возило за обезбедување на вонреден превоз се смета цената на чинењето по поминат километар, зависно од видот, типот и марката на службеното моторно возило користено за обезбедување.

Во цената на чинењето по поминат километар спаѓаат трошоците направени за гориво, масло, одржување, каско-осигурување, регистрација и амортизација на службеното моторно возило.

Цената на чинењето по поминат километар се пресметува од страна на организационата единица на Министерството за внатрешни работи што го врши обезбедувањето.

Член 9

Трошоците поврзани со обезбедувањето на вонредниот превоз се пресметуваат според времето поминато во обезбедување од страна на униформираниот полициски службеник.

Времето поминато во обезбедување се смета времето од поаѓањето до времето на враќање на униформираниот полициски службеник во организационата единица на Министерството за внатрешни работи што го врши обезбедувањето.

Вкупните трошоци за обезбедувањето на вонредниот превоз заедно се пресметуваат, а се искажуваат посебно по секој основ.

Член 10

Висината на вкупните трошоци поврзани со обезбедувањето на вонредниот превоз се утврдуваат од страна на организационата единица на Министерството за внатрешни работи што го врши обезбедувањето и по нивното утврдување фактурата за наплата се доставува до превозникот.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите кои се однесуваат на начинот на плаќање на трошоците сврзани со обезбедувањето на вонредниот превоз од Правилникот за начинот на плаќање на трошоците сврзани со обезбедувањето на пробните возења, вонредниот превоз и спортски или други приредби на пат („Службен весник на СРМ“ бр. 18/85 и „Службен весник на РМ“ бр. 51/92).

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1-75477/1
22 ноември 2007 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска, с.р.**

1978.

Врз основа на член 417 алинеја 7 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/07), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКА НА ВКУПНОТО ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА УПРАВУВАЊЕ СО ВОЗИЛО, ОДМОРИТЕ НА ВОЗАЧИТЕ ВО ВРСКА СО УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНО ВОЗИЛО И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА УДВОЕНИТЕ ЕКИПАЖИ НА ВОЗИЛАТА ВО ОБЕМОТ КОЈ ВЛИЈАЕ ВРЗ БЕЗБЕДНОСТА НА УПРАВУВАЊЕ СО ВОЗИЛОТО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на проверка на вкупното времетраење на управување со возило, одморите на возачите во врска со управување со моторно возило и начинот на работа на удвоените екипажи на возилата во обемот кој влијае врз безбедноста на управување со возилото.

Член 2

Одредбите на овој правилник се применуваат на возач кој управува со автобус или со товарно возило или со група возила чија најголема дозволена маса е поголема од 3. 500 килограми.

Одредбите на овој правилник не се применуваат на возач на моторно возило на Армијата на Република Македонија, на Министерството за внатрешни работи, на службата за брза помош, на противпожарната служба и на правното лице надлежно за одржување на патишта.

Член 3

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. „непрекинато управување со возило“ е времето во кое возачот не направил прекин во возењето од најмалку 45 минути;
2. „вкупно време на управување со возило“ е вкупното поминато време во управување со возило од страна на возачот во текот на 24 часа и
3. „дневен одмор“ е прекин на работното време на возачот поради спиење и одмор.

Член 4

Доколку возачот во текот на 24 часа, управува со повеќе од едно моторно возило, вкупното време на управување претставува збир од поединечните времиња на управување со сите моторни возила со кои управувал возачот.

Член 5

Податоците за работното време, за возењето и за мирувањето на возилото, возачот на моторното возило ги води со помош на тахограф или контролен уред на вметнат записен лист, чиј запис е за период од 24 часа.

Возачот на моторно возило, пред да го вметне записниот лист во тахографот или контролниот уред, задолжително ги пополнува следните податоци на предната страна на записниот лист: име и презиме на возачот, датум на почетокот на управување со моторното возило, релација и почетна километража.

По исклучок од став 1 на овој член, за моторните возила кои не се опремени со тахограф или контролен уред, возачот податоците од став 1 на овој член ги води на индивидуална контролна книшка.

Член 6

Кога возачот на моторно возило го менува возилото со кое управува, на предвиденото место на записниот лист ги внесува потребните податоци за замена на возилата.

Член 7

Во случај на оштетување на тахографот или контролниот уред или кога поради одредена причина не постои можност тахографот или контролниот уред правилно да вршат записи на записниот лист, возачот на моторното возило на задниот дел од записниот лист на предвиденото место, рачно ги внесува податоците од член 5 став 1 на овој правилник.

Член 8

Возачот на моторно возило, при управување со возилото на одредена релација, доколку со почитување на одредбите за вкупното време на управување со возило и користејќи го законски предвиденото време за дневен одмор, не може да пристигне навремено на местото на одредиштето, се заменува со друг возач (двоен екипаж).

Возачите од став 1 на овој член наизменично управуваат со моторното возило, почитувајќи ја законската обврска за непрекинат одмор предвиден за двоен екипаж.

Член 9

Возачот кој управува со автобус или со товарно возило или со група возила чија најголема дозволена маса е поголема од 20. 000 килограми, по изминати 500 километри во текот на 24 часа, како и во случаите кога наведената релација ќе ја помине за помалку од девет часа управувајќи со возилото, се заменува со друг возач.

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.1-75466/1
22 ноември 2007 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 1979.

Врз основа на член 36, а во врска со член 44 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/96 и 29/02), министерот за образование и наука донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ЈАВНИТЕ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Член 1

Во Правилникот за утврдување на условите и критериумите за доделување на средства за реализација на годишните програми за работа и развој на јавните научни установи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 3/05) членот 4 се менува и гласи:

„Основни елементи на научно-истражувачки проект (во натамошниот текст: проект) се:

- наслов на проектот;
- главен истражувач на проектот;
- научна област и потесно подрачје на проектот;
- вид на истражувањето;
- други институции - учесници во истражувањето;
- траење на проектот; и
- цена на чинење на проектот.“

Член 2

Член 5 се менува и гласи:

„При прифаќањето на проектот и доделувањето на средствата, Советот на установата треба да ги има во предвид следните критериуми:

- придонесот во продлабочувањето и проширувањето на научните (научно-образовните) знаења;
- релевантност на проектот во однос на утврдените цели;
- оригиналност на целите и содржината на истражувањето;
- веројатност во постигнување на очекуваните резултати;
- компетентност на главниот истражувач и предложениот истражувачки тим;
- вклученост и оспособување на млади научно-истражувачки кадри;
- релевантност и конкурентност на проектот за меѓународна соработка;
- веројатноста за примена на резултатите во практиката;
- исполнетост на материјално-техничките и други инфраструктурни услови за реализација на проектот;

- реалност на планираното време за реализација на проектот; и
- реалност на финансиските средства за реализација на проектот.“

Член 3

Членот 6 се менува и гласи:

„Во реализацијата на проектот учествуваат главен истражувач со научно, односно наставно-научно звање кој е вработен во установата која е носител на проектот, и најмалку еден истражувач со научно, наставно-научно или соработничко звање, евидентирани во регистрот на Министерството за образование наука.

Средства не се доделуваат за проект доколку главниот истражувач бил главен истражувач на проект кој е негативно оценет или не доставил годишен или завршен извештај.“

Член 4

Член 7 се менува и гласи:

„Цената на проектот ја сочинуваат трошоците за потрошена енергија, материјали и сировини, патни трошоци, дневници, теренски додатоци и други надоместоци, надоместоци за ангажирање на експерти, производни и непроизводни услуги, одржување на опрема, набавка на литература и други трошоци кои се во функција на реализација на проектот.“

Член 5

Членовите 10, 11, 12, 13 и 14 се бришат.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 2008 година.

Бр. 07-8273/3
22 ноември 2007 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Сулејман Рушити, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 1980.

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ бр. 68/04 и 127/06), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА СЛОБОДЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на дозволата за слободен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај за наизменичен превоз на патници и образецот на дозволата за слободен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај за повремени превоз на патници во билатерала или транзит.

Член 2

Дозволата за слободен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај за наизменичен превоз на патници, се издава на образец со формат А-4 во зелена боја.

Образецот од став 1 на овој член на предната страна содржи: грб на Република Македонија, меѓународна ознака МК, Република Македонија, Министерство за транспорт и врски, „Дозвола за наизменичен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај“,

сериски број, година, рок на важност, број на патувања во одење и во враќање, вид на превозот: билатерален или транзитен, превозник, седиште, држава, релација од, до и низ, печат и потпис на надлежниот орган во Република Македонија, датум на издавање и печат и потпис на надлежниот орган на странската држава и следниот текст: „Оваа дозвола не го ослободува превозникот од обврската да се придржува на прописите што важат во Република Македонија. Забрането е да се врши каботажа на територијата на Република Македонија. При возење на возилото, возачот е должен оваа дозвола да ја носи во возилото и да ја покаже на барање на органите за контрола од Република Македонија. При влез и излез од територијата на Република Македонија, дозволата МОРА ДА СЕ ПОКАЖЕ на надлежните царински органи. Оваа дозвола не е пренослива.“

На задната страна образецот содржи: обележени места за заверка на царинскиот орган на граничниот премин при влез и излез.

Образецот на дозволата од став 1 на овој член е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Дозволата за слободен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај за повремени превоз на патници, во билатерала или транзит, се издава на образец со формат А-4 во сина боја.

Образецот од став 1 на овој член на предната страна содржи: грб на Република Македонија, меѓународна ознака МК, Република Македонија, Министерство за транспорт и врски, „Дозвола за повремени превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај“ сериски број, година, рок на важност, број на патувања во одење и во враќање, вид на превозот: кружно возење, полн-празен, празен-полн, билатерален или транзитен, превозник, седиште, држава, релација од, до и низ, печат и потпис на надлежниот орган во Република Македонија, датум на издавање и печат и потпис на надлежниот орган на странската држава и следниот текст: „Оваа дозвола не го ослободува превозникот од обврската да се придржува на прописите што важат во Република Македонија. Забрането е да се врши каботажа на територијата на Република Македонија. При возење на возилото, возачот е должен оваа дозвола да ја носи во возилото и да ја покаже на барање на органите за контрола од Република Македонија. При влез и излез од територијата на Република Македонија, дозволата МОРА ДА СЕ ПОКАЖЕ на царински органи. Оваа дозвола не е пренослива.“ На задната страна образецот содржи: обележени места за заверка на царинскиот орган на граничниот премин при влез и излез.

Образецот на дозволата од став 1 на овој член е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Содржината на дозволите од член 2 и 3 на овој правилник е отпечатена на македонски и на англиски јазик.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-14987
27 ноември 2007 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

МК**Прилог 1**

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
REPUBLIC OF MACEDONIA – MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

ДОЗВОЛА
PERMIT

Но
година

ЗА НАИЗМЕНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ
FOR SHUTTLE TRANSPORT OF PASSENGERS IN THE INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT

Важи до: Valid till:	Број на патувања: Number of journeys:	во одење: first journey:	во враќање: last journey:
Билатерален: ☐ Bilateral:	Транзитен: ☐ Transit:		
Превозник : Carrier :	седиште: head office:	држава: country:	
Релација: од: Relation: from:	до: to:	низ: via:	

Печат и потпис на надлежниот орган во РМ
Stamp and signature of the RM competent authority

Датум на издавање
Date of issue

Печат и потпис на надлежниот орган на странската држава
Stamp and signature of the foreign authority

Оваа дозвола не го ослободува превозникот од обврската да се придржува на прописите што важат во РМ.

Забрането е да се врши каботажа на територијата на РМ.

При возење на возилото, возачот е должен оваа дозвола да ја носи во возилото и да ја покаже на барање на органите за контрола од РМ.

При влез и излез од територијата на РМ, дозволата МОРА ДА СЕ ПОКАЖЕ на македонските царински органи.

Оваа дозвола не е пренослива.

This permit does not exempt the permit holder from the obligation to observe all regulations valid in RM.

To carry out cabotage transport in the RM territory is prohibited.

When operating the vehicle, the driver is obliged to keep this permit on board and to present it to inspection authorities of the RM when asked to.

At entry and exit of the RM territory the permit MUST BE PRESENTED to RM Customs Authorities.

This permit cannot be transferred.

МК**Прилог 2**

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
REPUBLIC OF MACEDONIA – MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

ДОЗВОЛА
PERMIT

No
година

ЗА ПОВРЕМЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ
FOR OCCASIONAL TRANSPORT OF PASSENGERS IN THE INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT

Важи до: Valid till:	Број на патувања: Number of journeys:	во одење: first journey:	во враќање: last journey:
☐ Кружно возење Circular transport ☐ Полн-празен Full-empty ☐ Празен-полн Empty-full	Билатерален: ☐ Bitalerall:	Транзитен: ☐ Transit:	
Превозник : Carrier :	седиште: head office:	држава: country:	
Релација: од: Relation: from:	до: to:	низ: via:	

Печат и потпис на надлежниот орган во РМ
 Stamp and signature of the RM competent authority

Датум на издавање
 Date of issue

Печат и потпис на надлежниот орган на странската држава
 Stamp and signature of the foreign authority

Оваа дозвола не го ослободува превозникот од обврската да се придржува на прописите што важат во РМ.
 Забрането е да се врши каботаж на територијата на РМ.
 При возење на возилото, возачот е должен оваа дозвола да ја носи во возилото и да ја покаже на барање на органите за контрола од РМ.
 При влез и излез од територијата на РМ, дозволата МОРА ДА СЕ ПОКАЖЕ на македонските царински органи.
 Оваа дозвола не е пренослива.

This permit does not exempt the permit holder from the obligation to observe all regulations valid in RM.
 To carry out cabotage transport in the RM territory is prohibited.
 When operating the vehicle, the driver is obliged to keep this permit on board and to present it to inspection authorities of the RM when asked to.
 At entry and exit of the RM territory the permit MUST BE PRESENTED to RM Customs Authorities.
 This permit cannot be transferred.

Контрола на царинските органи на PM/RM-Customs authority inspection			
Влез/Entry	Излез/Exit	Влез/Entry	Излез/Exit
Влез/Entry	Излез/Exit	Влез/Entry	Излез/Exit

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1981.

Прз основа на член 20 став 4 од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република Македонија“ бр.33/06 и 63/07), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ЕДНОСТАВНИ САДОВИ ПОД ПРИТИСОК

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Со овој правилник се пропишуваат суштествените барања кои треба да ги исполнат сериски произведените едноставни садови под притисок пред да бидат пуштени на пазар или ставени во употреба, постапките за оцена на сообразност, обележувањето на едноставните садови под притисок и условите кои треба да ги исполнат телата што учествуваат во постапката за оцена на сообразност (во натамошниот текст: „овластени инспекциски тела“).

Член 2

(1) Одредбите од овој правилник не се применуваат за:

- садови специјално проектирани за нуклеарна намена, чијашто неисправност може да предизвика радиоактивна емисија,
- садови специјално наменети за вградување во бродови и летала или за нивен погон; и
- противпожарни апарати.

Член 3

(1) Едноставен сад под притисок, во смисла на во овој правилник, е секој заварен сад подложен на внатрешен релативен притисок поголем од 0,5 bar, наменет за складирање на воздух или азот и кој не е предвиден за согорување (во натамошниот текст: „сад“).

(2) Освен тоа:

- деловите и склоповите кои придонесуваат за цврстината на садот под притисок се изработуваат или од квалитетен нелегиран челик или од нелегиран алуминиум или од алуминиумски легури кои со стареење не затврднуваат;
- садот се состои:
 - или од цилиндричен дел со кружен напречен пресек затворен на краевите со чиниести и/или рамни данциња кои имаат иста оска на симетрија како и цилиндричниот дел;
 - или од две чиниести данциња со иста оска на симетрија;
 - максималниот работен притисок на садот не треба да надминува 30 bar, при што производот на притисокот и капацитетот на садот ($PS \times V$) не треба да надмине 10 000 bar/l;
 - минималната работна температура не треба да е пониска од минус 50 °C и максималната работна температура не треба да е повисока од 300 °C за садови од челик и 100°C за садови од алуминиум или алуминиумски легури.

Член 4

(1) Садовите наведени во член 3 на овој правилник, можат да се пуштаат на пазарот и да се ставаат во употреба само ако, тие не ја загрозуваат безбедноста на лицата, домашните животни или имотот, кога се правилно вградени и одржувани и се користат за тоа што се наменети.

(2) На пропишувањето на барања што се сметаат за потребни за заштита на работниците при користење на садовите, одредбите од овој правилник нема да се применуваат, освен ако тоа не значи модифицирање на таквите садови на начин што не е определен со одредбите на овој правилник.

II. СУШТЕСТВЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ БАРАЊА

Член 5

(1) Садовите за кои производот од PS и V е поголем од 50 bar/l треба да ги задоволат суштествените безбедносни барања утврдени во членовите 6, 7, 8 и 9 на овој правилник.

(2) Садовите за кои производот од PS и V е помал или е еднаков на 50 bar/l, треба да се произведуваат во согласност со позитивната инженерска пракса и да носат ознаки како што е утврдено во делот 1 од Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник, со исклучок на ознаката за сообразност од член 27 на овој правилник.

III. МАТЕРИЈАЛИ

Член 6

(1) Материјалите треба да се селектирани во согласност со предвидената намена на садовите и во согласност со ставовите 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој член.

(2) Материјалите од член 3 на овој правилник, кои се користат за производство на деловите кои се под притисок треба да:

- се заварливи,
- се пластични и жиливи, така што при кршење на минимална работна температура нема да биде во вид на распарчување или крто,
- не пројавуваат неповолни ефекти во текот на стареењето.

(3) За челичните садови, материјалите дополнително треба да ги запазуваат барањата утврдени во став 4 од овој член, а за садовите од алуминиум или од алуминиумски легури, оние утврдени во став 5 од овој член. Кон нив треба да се приложи испитен извештај изготвен од страна на производителот на материјалите, како што е наведено во член 10 став 2 на овој правилник.

(4) За челичните садови, се употребуваат нелегирани челици, кои треба да ги задоволат следните барања:

- а) да се смирани и набавени со извршен третман на нормализација, или во друга еквивалентна состојба;
 - б) содржината на јаглеродот треба да е помала од 0,25 %, а на сулфурот и фосфорот треба да е помала од 0,05 %;
 - в) да ги имаат следните механички својства по производ:
- максималната затегнувачка цврстина $R_{m,max}$ треба да е помала од 580 N/mm²;

- прекинувачкото издолжување треба да е:
 - ако пробните парчиња се земени паралелно со насоката на валање:

дебелина $\geq 3\text{mm}$: $A \geq 22\%$,

дебелина $< 3\text{mm}$: $A_{80\text{mm}} \geq 17\%$,

- ако пробните парчиња се земени попречно од насоката на валање:

дебелина $\geq 3\text{mm}$: $A \geq 20\%$,

дебелина $< 3\text{mm}$: $A_{80\text{mm}} \geq 15\%$,

- просечната енергија на удар (жилавест) KCV за три лонгитудални тестирања на парчињата, на минимална работна температура, не треба да биде помала од 35J/cm^2 . Само еден резултат од трите тестирања може да биде помал од 35J/cm^2 , при што најмалата вредност да не биде помала од 25J/cm^2 .

Во случај на употреба на челик за изработка на садови, на кои минимална работна температура е помала од -10°C и на кои дебелината на сидовите надминува од 5mm , тоа својство треба да се провери.

(5) За алуминиумските садови, се употребува нелегиран алуминиум, кој треба да содржи најмалку $99,5\%$ алуминиум, а легурите опишани во член 2 став 2 на овој правилник, треба да покажуваат соодветна отпорност на интеркристална корозија при максимална работна температура. Покрај тоа, овие материјали треба да ги исполнуваат следните барања:

а) да бидат набавени во калена состојба, и

б) треба секој производ да ги има следните механички карактеристики:

- максималната затегнувачка цврстина $R_{m,\max}$ не треба да биде поголема од 350 N/mm^2 ;

-прекинувачкото издолжување треба да е:

- $A \geq 16\%$, ако пробните парчиња се земени паралелно со насоката на валање,

- $A \geq 14\%$, ако пробните парчиња се земени попречно од насоката на валање.

(6) Материјалите за заварување, кои се употребуваат за изработка на завари, на или во садовите, треба да се соодветни и компатибилни со материјалите кои треба да се заваруваат.

(7) Додатните елементи кои придонесуваат за јачината на садот (на пример: завртки и навртки) треба да бидат изработени од материјалот дефиниран во став 2 на овој член, или од друг вид на челик, алуминиум или од соодветни легури на алуминиум и да бидат компатибилни со материјалите кои се употребуваат за изработка на делови под притисок. Овие материјали при минимална работна температура, треба да покажуваат соодветно издолжување на кинење и цврстина.

(8). Сите делови кои не се под притисок на заварените садови, треба да се изработени од материјали кои се компатибилни со материјалите на составните делови кои се заварени.

II.2 ПРОЕКТИРАЊЕ НА САДОВИ

Член 7

(1) Производителот при проектирање на садот, треба да ја дефинира намената и да избере:

- минималната работна температура $T_{\min}$,

- максималната работна температура $T_{\max}$,

- максималниот работен притисок PS.

(2) Меѓутоа, ако е избрана минималната работна температура, која надминува -10°C , тогаш квалитетот на материјалот треба да ги задоволи барањата и на -10°C .

(3) Производителот треба да го земе во предвид и следното:

- да има можност за преглед на внатрешноста на садот,

- да има можност, садот да се исцеди,

- соодветно наменетиот сад во периодот на употреба треба да ги задржи механичките особини,

- садовите, со оглед на нивната предвидена употреба треба да бидат соодветно заштитени против корозија, и кога се дејствува според условите на нивната употреба

- садовите нема да бидат подложени на напрегања, кои би ја загрозиле нивната безбедност при употреба,

- внатрешниот притисок нема постојано да го надминува максималниот работен притисок PS, а може да се дозволи моментално надминување до 10% .

(4) Кружните или надолжните завари треба да бидат изработени користејќи завари со потполен провар или варови со еквивалентна ефикасност. Конвексните данциња, освен хемисферичните треба да имаат цилиндричен раб.

Член 8

(1) Ако производот од $PS \times V$ не е поголем од 3000 bar/l , производителот за да ја одреди дебелината на сидот од садот, треба да избере еден од методите наведени во ставовите 4 и 5 на овој член.

(2) Ако производот од $PS \times V$ е поголем од 3000 bar/l , или ако максималната работна температура надминува 100°C , тогаш дебелината на сидот од садот ќе се одреди по методот наведен во став 4 на овој член.

(3) Реалната дебелина на сидот на цилиндричниот дел и на данцињата не треба да е помала од 2mm за челични садови и да не е помала од 3mm за садови од алуминиум и легури од алуминиум.

(4) Со употреба на методот на пресметување на минималната дебелина на деловите под притисок, треба да бидат земени во предвид големината на напрегањата и следното:

- пресметковниот притисок, кој треба да се земе во предвид не треба да биде помал од избраниот максимален работен притисок,

- дозволеното општо напрегање на мембраната не треба да ја надминува помалата од вредностите $0,6\text{ RET}$ или $0,3 R_m$. Производителот за да го одреди дозволеното напрегање, треба да ги примени минималните вредности на RET и R_m , за кои гарантира производителот на материјалот.

Ако на цилиндричниот дел на садот има еден или повеќе надолжни завари, кои се изработени со неавтоматски процес на заварување, тогаш погоре пресметаната дебелина треба да се помножи со коефициентот $1,15$.

(5) Со експерименталниот метод за пресметка на дебелината на сидот, дебелината треба да биде така одредена, за да можат, садовите при амбиентална температура да издржат притисок, кој пет пати е поголем од избраниот работен притисок, со константен фактор на периферна деформација, не поголем од 1% .

II.3. ПРОИЗВОДЕН ПРОЦЕС И СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА САДОВИТЕ

Член 9

(1) Садовите треба да бидат изработени и подложени на производствена контрола во согласност со проектната документација и документацијата за планирање на производството согласно член 10 на овој правилник.

(2) Подготовката на составните делови (на пример: со обликување и оборување на рабовите) не треба да предизвика оштетување на површината, прснатини или промени на механичките особини кои можат да ја загрозат безбедноста на садовите.

(3) Карактеристиките на заварите на деловите под притисок и соседните зони треба да бидат слични со материјалите за заварување и да бидат без површински или внатрешни грешки, кои би ја загрозиле безбедноста на садовите.

(4) Заварите на деловите под притисок треба да бидат изведени од оспособени заварувачи или оператори со соодветен степен на оспособеност во согласност со одобрените процеси на заварување. Таквото одобрување и квалификациони тестови за стручност треба да се изведат од страна на овластени инспекциски тела.

(5) Производителот во текот на производството треба да обезбеди постојан квалитет на заварите на деловите под притисок, со спроведување на соодветни про-

би и употреба на соодветни постапки. Овие проби треба да се наведени во извештајот за извршените испитувања и тестови.

(6) Садовите треба да бидат придружувани со упатства, издадени од страна на производителот, согласно член 11 на овој правилник.

III. ВИДОВИ НА ДОКУМЕНТИ КОИ ГИ СЛЕДАТ САДОВИТЕ

III.1. ПРОЕКТИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Член 10

(1) Проектната документација и документацијата за планирање на производството, треба да содржи опис на применетите техники и операции со цел да се задоволат суштествените барања наведени во член 5 на овој правилник или стандардите наведени во член 14 на овој правилник и особено:

- (а) деталните работилнички цртежи за типот на садот;
- (б) упатствата;
- (в) документот во кој се опишани:
 - избраните материјали;
 - избраните процеси на заварување;
 - избраните проверки;
 - сите битни детали за проектирањето на садот.

(2) Кога се користат постапките наведени во членовите 21, 22, 23 и 24 на овој правилник, документацијата треба, да вклучува и:

(а) сертификати за соодветната квалификација на постапките на заварување, како и на заварувачите или операторите;

(б) испитен извештај за материјалите употребени при производството на деловите и склоповите што придонесуваат за цврстината на садовите под притисок;

(в) извештај од извршените испитувања и тестови или опис на предложените проверки.

III.2. УПАТСТВА

Член 11

(1) Во упатствата треба да се обезбедат следните информации:

- поединостите дадени во делот 1 од Прилогот 1, освен сервиската идентификација на садот;
- предвидената намена на садот;
- барањата за одржување и вградување од аспект на безбедноста на садот.

(2) Упатствата од став 1 на овој член треба да се напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо или на јазиците на земјата на дестинација.

IV. ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР НА САДОВИ И СТАНДАРДИ

Член 12

(1) Пуштањето на пазар и ставањето во употреба на садовите не треба да биде спречено, ако ги задоволуваат суштествените барања од овој правилник.

Член 13

(1) Садовите кои носат СЕ ознака, се смета дека се во согласност со одредбите на овој правилник, вклучувајќи ги и постапките за оцена на сообразноста наведени во членовите од 18 до 24 на овој правилник.

Член 14

(1) Се претпоставува дека садовите се сообразни со суштествените безбедносни барања согласно член 5 на овој правилник, ако се прилагодени на националните стандарди дадени во Листата на стандарди за едноставни садови под притисок кои се подготвени врз основа на европските хармонизирани стандарди.

(2) Листата на стандарди за едноставни садови под притисок се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ согласно Законот за безбедност на производите.

Член 15

(1) Ако производителот не ги применил или само делумно ги применил стандардите наведени во член 14 на овој правилник или за кои не постојат такви стандарди, се смета дека садовите се сообразни со суштествените барања наведени во член 5 на овој правилник, кога, откако добиле сертификат за испитување на тип, нивната сообразност со одобрениот модел била потврдена со ставање на ознака за сообразност.

Член 16

(1) Кога садовите се предмет на други технички прописи што се однесуваат на други аспекти и кои предвидуваат ставање на ознака за сообразност, тогаш ознаката за сообразност треба да покажува дека садовите се сообразни и со одредбите на тие технички прописи.

(2) Кога еден или повеќе од техничките прописи, дозволуваат производителот, за време на преодниот период, да одбере кои аранжмани да ги примени, тогаш ознаката за сообразност треба да ја покажува само сообразноста со одредби од тие прописи кој ги применил производителот.

(3) Во случајот од став 2 на овој член, деталите од применетите технички прописи треба да се наведат во документите, белешките или во упатствата што се бараат со тие технички прописи и да ги придружуваат таквите садови.

Член 17

(1) Доколку се утврди дека садовите кои ја носат СЕ ознаката и се користат во согласност со нивната предвидена намена можат да ја загрозат безбедноста на луѓето, домашните животни или имотот, тогаш треба да се преземат соодветни мерки за нивно повлекување од пазарот или да се забрани или ограничи нивното пуштање на пазар.

(2) За преземените мерки, согласно член 17 став 2 од Законот за безбедност на производите, Министерството за економија веднаш ја информира Европската Комисија за секоја преземена мерка, наведувајќи ги причините за несообразноста, кои се резултат на:

(а) непридржување до суштествените барања наведени во член 5 на овој правилник, кога садот не ги задоволува стандардите наведени во член 14 на овој правилник;

(б) неправилната примена на стандардите наведени во член 14 на овој правилник;

(в) недостатоци во самите стандарди наведени во член 14 на овој правилник.

V. ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ

Член 18

(1) Пред производството на садови под притисок чијшто производ PS и V е поголем од 50 bar/l, а кои:

(а) се произведени во согласност со стандардите наведени во член 14 на овој правилник, тогаш производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија, по свој избор:

- го известува овластеното инспекциско тело, коешто, по прегледот на проектната документација и документацијата за планирање на производството наведена во член 10 на овој правилник, изготвува сертификат за сообразност со кој се потврдува дека планираното производство е одобрено; или
- поднесува прототип на сад за испитување на тип согласно одредбите од член 20 на овој правилник;

(б) не се произведени или делумно се произведени во согласност со стандардите наведени во член 14 од овој правилник, тогаш производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија, треба да поднесе прототип на сад за испитување на тип, согласно одредбите од член 20 на овој правилник.

(2) Садовите произведени во согласност со стандардите од член 14 на овој правилник или со одобриениот прототип, пред да бидат пуштени на пазар, се предмет:

(а) на верификација согласно одредбите од член 21 на овој правилник, ако производот од PS и V е поголем од 3 000 bar/l и

(б) на избор на производителот, ако производот од PS и V не е поголем од 3 000 bar/l, но надминува 50 bar/l:

- да има изјава за сообразност согласно одредбите од член 22 на овој правилник; или

- верификација, согласно одредбите од член 21 на овој правилник.

(3) Документацијата и кореспонденцијата кои се однесуваат на постапките наведени во ставовите 1 и 2 на овој член треба да бидат напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Член 19

(1) Овластеното инспекциско тело што ги исполнува условите за вршење на оцена на сообразност, наведени во членовите 25 и 26 на овој правилник, може да се овласти за една или за трите постапки за оцена на сообразност на садови:

- испитување на тип, во согласност со одредбите од член 20 на овој правилник;

- верификација, во согласност со одредбите од член 21 на овој правилник;

- изјава за сообразност, во согласност со одредбите од членовите 22, 23 и 24 на овој правилник.

(2) Овластеното инспекциско тело кое ги врши постапките за оцена на сообразност на садовите треба да има еднозначен идентификациски број на телото.

V.1. ИСПИТУВАЊЕ НА ТИП

Член 20

(1) Испитување на тип е постапка со која овластеното инспекциско тело констатира и потврдува дека прототипот на садот ги задоволува одредбите од овој правилник кои се применуваат на него.

(2) Барањето за испитување на типот треба да биде поднесено од страна на производителот или од неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија, до само едно овластено инспекциско тело за прототипен сад или за прототип кој е претставник на класата садови. Барањето треба да содржи:

- име, презиме и адреса или назив и седиште на производителот или на неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија и место на производство на садовите;

- проектирањето и планирањето на производството согласно одредбите од член 10 на овој правилник.

Кон барањето се приложува и репрезентативен сад од предвиденото производство.

(3) Овластеното инспекциско тело при испитување на типот, не ја испитува само проектната документација и документацијата за планирање на производството со цел да ја провери нивната сообразност, туку и доставениот примерок на сад. Кога го испитува садот, овластеното инспекциско тело:

(а) проверува дали садот е произведен во согласност со проектната документација и документацијата за планирање на производството и дали може безбедно да се користи во предвидените работни услови;

(б) врши соодветни испитувања и контрола за да провери дали садот е усогласен со суштествените барања кои се применливи на него.

(4) Ако прототипот е усогласен со одредбите кои се применливи на него, овластеното инспекциско тело треба да изготви сертификат за испитување на тип којшто го испраќа на барателот. Во сертификатот за испитување на тип се наведуваат заклучоците од испитувањето, се укажува на сите услови на кои може да подлежи неговото издавање и е придружен со описите и цртежите неопходни за идентификација на одобриениот прототип.

Другите овластени инспекциски тела може да добијат примерок од сертификатот за испитување на тип, а на образложено барање и примерок од проектната документација и документацијата за планирање на производството и извештаите од извршените испитувања и тестови.

(5) Овластеното инспекциско тело кое одбива да издаде сертификат за испитување на тип треба да ги извести другите овластени инспекциски тела. Овластеното инспекциско тело кое го повлекува сертификатот за испитување на тип треба го извести надлежниот државен орган, изнесувајќи ги причините за одлуката.

V.2. ВЕРИФИКАЦИЈА

Член 21

(1) Верификацијата е постапка со која производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија, гарантира и потврдува дека садовите што биле проверени во согласност со став 3 на овој член се сообразни со типот опишан во сертификатот за испитување на тип или со проектната документација и документацијата за планирање на производството наведени во член 10 на овој правилник и имаат добиено сертификат за сообразност.

(2) Производителот треба ги презема сите неопходни мерки за да осигури дека производствениот процес гарантира сообразност на садовите со типот опишан во сертификатот за испитување на тип или со проектната документација и документацијата за планирање на производството наведени во член 10 на овој правилник. Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија треба да стави ознака за сообразност на секој сад и да изготви изјава за сообразност.

(3) Овластеното инспекциско тело треба да врши соодветни испитувања и тестови за да ја провери сообразноста на садовите со барањата утврдени со одредбите на овој правилник преку испитување и тестирање на садовите во согласност со следните постапки:

(а) Производителот треба да ги презентира своите садови во форма на еднобразни серии и да ги презема сите неопходни мерки со цел производниот процес да гарантира сообразност за секоја произведена серија.

(б) Произведените серии треба да бидат придружени со сертификат за испитување на тип наведен во член 20 на овој правилник, или таму каде што садовите не се изработени во согласност со одобрен прототип, со проектната документација и документацијата за планирање на производството наведени во член 10 на овој правилник. Во случај садовите да не се изработени во согласност со одобрен прототип, овластеното инспекциско тело, пред верификацијата ја испитува документацијата за да ја потврди нивната сообразност.

(в) Кога се испитува серијата, овластеното инспекциско тело треба да гарантира дека садовите се произведени во согласност со проектната документација и документацијата за планирање на производството и да изврши хидростатско испитување или пневматско испитување со еквивалентен ефект врз секој сад во серијата, при притисок P_h еднаков на 1,5 пати поголем од проектниот притисок на садот, за да ја провери неговата цврстина. За да се изврши пневматско испитување треба да се прифатат постапките за безбедност на испитувањата од страна на овластеното инспекциско тело во кое што се прави тоа испитување.

Освен тоа, овластеното инспекциско тело треба да изврши испитување на испитните парчиња земени од репрезентативното произведено испитно парче или од садот, по избор на производителот, со цел да се испита квалитетот на заварите. Тестовите треба да се изведат на надолжните заварени споеви. Меѓутоа, кога се користат различни техники на заварување за надолжните и кружните споеви, испитувањата се повторуваат на кружните споеви.

За садовите наведени во член 8 став 5 на овој правилник, овие испитувања на испитните парчиња треба да се заменат со хидростатско испитување на пет садо-

ви земени по случаен избор од секоја серија со цел да се провери дали се сообразни со барањата утврдени во член 8 став 5 на овој правилник.

(г) Во случај на прифатени шаржи од серијата, овластеното инспекциско тело треба да го стави својот идентификациски број, или да предизвика тој да биде ставен на секој сад и да изготви писмен сертификат за сообразност за извршените тестови. Сите садови во шаржата од серијата можат да бидат пуштени на пазар, освен оние што не го поминале успешно хидростатското или пневматското испитување. Ако шаржата од серијата е одбиена, од страна на овластеното инспекциско тело или од надлежниот државен орган се преземаат соодветни мерки за да се спречи пуштањето на пазар на таа шаржа. Во случај на зачестено одбивање на шаржите од серијата, овластеното инспекциско тело може да ја суспендира статистичката верификација. Врз основа на одобрување од овластеното инспекциско тело, производителот, во текот на производниот процес, може да го стави идентификацискиот број на телото.

(д) Производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија треба да осигура сертификатите за сообразност издадени од страна на овластеното инспекциско тело да се достапни доколку се побараат.

V.3. ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ

Член 22

(1) Производителот кој ги исполнува обврските утврдени во член 23 на овој правилник, треба да стави ознака за сообразност на сатовите предвидена во член 26 на овој правилник, за кои тврди дека се сообразни:

- со проектната документација и документацијата за планирање на производството согласно член 10 на овој правилник и врз основа на кои е издаден сертификат за сообразност, или

- со одобрениот прототип.

Според оваа постапка за изјава за сообразност, производителот подлежи на надзор, во случаите кога производот PS и V е поголем од 200 bar/l.

(2) Целта на надзорот е да осигури, согласно член 24 став 2 на овој правилник, дека производителот исправно ги исполнува обврските кои произлегуваат од член 23 став 2 на овој правилник. Надзорот се извршува од страна на овластено инспекциско тело коешто го издало сертификатот за испитување на тип согласно одредбите од член 20 на овој правилник кога сатовите се произведени во согласност со одобрениот прототип или, ако тоа не е случај, тогаш овластеното инспекциско тело, ја прегледува испратената проектна документација и документацијата за планирање на производството согласно член 18 став 1 точка (а) алинеја 1 на овој правилник.

Член 23

(1) Кога производителот ја користи постапката наведена во член 22 на овој правилник, пред да започне со производството, тој треба да му испрати на овластеното инспекциско тело кое го издало сертификатот за испитување на тип или сертификатот за сообразност, документ во кој се опишува производниот процес и сите однапред одредени системски мерки за обезбедување на сообразност на сатовите под притисок со стандардите наведени во член 14 на овој правилник или со одобрениот прототип. Овој документ содржи:

(а) опис на средствата за производство и контрола соодветни на конструкцијата на сатовите;

(б) документ за инспекција во кој се опишани соодветните испитувања и контроли што треба да се извршат во текот на изработката, заедно со постапките и зачестеноста со која тие се извршуваат;

(в) обврска за извршување на испитувањата и контролата во согласност со документот за инспекција и извршување на хидростатско испитување или, пневматско испитување на секој произведен сад со испитен

притисок еднаков на 1,5 пати од проектираниот притисок. Овие испитувања и контроли се извршуваат под одговорност на квалификуван персонал кој е доволно независен од производниот персонал и истите се внесуваат во извештајот;

(г) адреса на местото на производство и складирање и датум на кој треба да започне производството.

(2) Ако производот на PS и V е поголем од 200 bar/l, производителите, заради инспекција, на овластеното инспекциско тело кое врши надзор, треба да одобрят пристап до наведените места за производство и складирање и да му овозможат на телото да одбере сатови како примероци, како и му ги даваат сите потребни информации, а особено за:

- проектната документација и документацијата за планирање на производството;

- извештајот од инспекцијата;

- сертификатот за испитување на тип или сертификатот за сообразност, кога е соодветно и

- извештајот од извршените испитувања и контроли.

Член 24

(1) Овластеното инспекциско тело кое издало сертификат за испитување на тип или сертификат за сообразност, пред датумот на отпочнување на било какво производство, треба да ги провери, документот наведен во член 23 став 1 на овој правилник и проектната документација и документацијата за планирање на производството наведени во член 10 на овој правилник, со цел да ја потврди нивната сообразност кога сатовите не се произведени во согласност со одобрениот прототип.

(2) Ако производот на PS и V надминува 200 bar/l, овластеното инспекциско тело треба во текот на производството:

- да утврди дали производителот навистина ги проверува сериски произведените садови во согласност со одредбите на член 23 став 1 точка (в) на овој правилник;

- да земе примероци за инспекција по случаен избор, од местото на производство или од местото за складирање на сатовите.

Копија од извештајот за инспекција се доставува од страна на овластеното инспекциско тело до надлежните државни органи, а по барање и на другите овластени инспекциски тела.

VI. УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОВЛАСТЕНИТЕ ИНСПЕКЦИСКИ ТЕЛА ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТА

Член 25

(1) Овластеното инспекциско тело, неговиот директор и персоналот одговорен за извршување на испитувањата за верификација, не можат да бидат проектант, производители, набавувачи или изведувачи на сатовите кои тие ги испитуваат, ниту овластени претставници на ниедна од тие страни. Тие не треба да бидат директно вклучени во проектирањето, изработката, рекламирањето или одржувањето на сатовите, ниту да ги претставуваат страните ангажирани во овие активности, освен ако се работи за размена на технички информации помеѓу производителот и овластеното инспекциско тело.

(2) Овластеното инспекциско тело и неговиот персонал треба да ги спроведуваат испитувањата за верификација со највисок степен на професионален интегритет и техничка компетентност и треба да бидат ослободени од сите притисоци и влијанија, особено финансиски, кои можат да влијаат врз процената или врз резултатите од инспекцијата, особено од лица или групи лица кои имаат интерес од резултатите на верификацијата.

(3) Овластеното инспекциско тело треба да го има на располагање потребниот стручен персонал согласно член 26 на овој правилник и да ги поседува неопходните простории за да може правилно да ги извршува административните и техничките задачи поврзани со верификацијата, како и да има пристап до опрема потребна за специјална верификација.

(4) Персоналот одговорен за инспекција треба да има:

- квалитетна техничка и професионална обука;
- задолжително познавање на барањата за испитувањата што ги извршува и соодветно искуство за такви испитувања;
- способност да изготвува сертификати, записници и извештаи потребни за да се потврди веродостојноста на изведбата на испитувањата.

(5) Овластеното инспекциско тело треба да ја гарантира непристрасноста на неговиот персонал при вршење на инспекција и нивната плата не треба да зависи од бројот на извршените испитувања, ниту од резултатите на тие испитувања.

(6) Овластеното инспекциско тело треба да има соодветно осигурување од професионална одговорност.

(7) Персоналот на овластеното инспекциско тело треба да ја почитува професионалната доверливост што се однесува до сите информации добиени при извршувањето на задачите (освен пред надлежните државни органи) според овој правилник или според било која одредба од националното законодавство според која тоа е обврзувачко.

Член 26

(1) Овластеното инспекциско тело треба да има постојано вработени, најмалку три стручни лица, кои се вклучени во процесот на оцена на сообразност и тоа:

- два дипломирани инженери по машинство и/или металургија, со најмалку три години искуство на работи поврзани со оцена на сообразност и испитување на садови и

- еден вработен со средно образование во машинска насока со најмалку три години искуство на работи поврзани со оцена на сообразност и испитување на садови.

VII. „СЕ“ ОЗНАЧУВАЊЕ ЗА СООБРАЗНОСТ

Член 27

(1) „СЕ“ ознаката и натписите предвидени во делот 1 од Прилогот 1 се ставаат во видлива, лесно читлива и неизбришлива форма на садот или на табличка со податоци прикачена на садот на таков начин што не може да се отстрани.

(2) „СЕ“ означувањето за сообразност се состои од иницијалите „СЕ“ во форма прикажана во примерот даден во Прилогот 1. „СЕ“ ознаката треба да биде придружена со карактеристичниот број наведен во член 19 став 2 на овој правилник на овластеното инспекциско тело, кое е одговорно за ЕС верификациите или за ЕС надзорот.

(3) На садовите не се ставаат ознаки што може погрешно да ги насочи физичките и правните лица во однос на значењето и формата на „СЕ“ ознаката. На садовите или на плочката со податоци може да се стави и секоја друга ознака, ако со тоа не се намали видливоста и читливоста на „СЕ“ ознаката.

Член 28

(1) Во случај кога ќе се утврди дека „СЕ“ ознаката е неправилно прикачена, производителот или неговиот овластен претставник со седиште во Република Македонија треба да го направи производот сообразен во однос на одредбите кои се однесуваат на „СЕ“ означувањето.

(2) Во случајот од став 1 на овој член, кога несообразноста продолжува, треба да се преземат сите соодветни мерки за да се ограничи или да се забрани пуштањето на пазар на производот или да се обезбеди повлекување на производот од пазарот во согласност со постапките утврдени во член 17 на овој правилник.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 29

(1) Одредбите од овој правилник кои се однесуваат на „СЕ“ ознаката ќе се применуваат по пристапувањето на Република Македонија во Европската унија или по влегувањето во сила на соодветен протокол за оцена на сообразноста со Европската заедница и со назначување (нотифицирање) на овластено инспекциско тело од Република Македонија во Европската Комисија.

Член 30

(1) До пристапувањето на Република Македонија во Европската унија, производителите на садови, можат да пуштаат на пазар садови без прикачување на ознака за сообразност или „СЕ“ ознака, доколку истите се произведени во Република Македонија и ги задоволуваат суштествените барања кои се утврдени со одредбите на овој правилник.

(2) Во случајот од став 1 на овој член, производителот на садови треба од овластеното инспекциско тело во Република Македонија да обезбеди сертификат за сообразност на садовите, согласно постапките за оцена на сообразност, утврдени со одредбите на овој правилник, а имајќи ги во предвид националните стандарди.

(3) Сертификатот за сообразност издаден согласно став 2 од овој член, ја заменува ознаката за сообразност, а истиот го чува производителот на садови уште 10 години откако е произведен последниот сад. Копија од сертификатот за сообразност заверена од производителот на садови треба да ја придружува документацијата на секој сад.

Член 31

(1) По пристапувањето на Република Македонија во Европската унија или со влегувањето во сила на соодветен протокол за оцена на сообразноста со Европската Заедница, во смисла на овој правилник ќе се користат следниве термини:

- „овластен претставник со седиште во Европската унија или во Република Македонија“ наместо „овластен претставник со седиште во Република Македонија“;
- „ЕС изјава за сообразност“ наместо „изјава за сообразност“;
- „ЕС испитување на тип“ наместо „испитување на тип“;

- „ЕС сертификат за испитување на тип“ наместо „сертификат за испитување на тип“;
- „СЕ ознака“ наместо „ознака за сообразност“;
- „ЕС верификација“ наместо „верификација“.

(2) Со примената на одредбите од овој правилник кои се однесуваат на СЕ ознаките и со назначување (нотифицирање) на тело од Република Македонија во Европската комисија, во смисла на овој правилник ќе се користат следниве термини:

- „СЕ ознака“ наместо „ознака за сообразност“;
- „нотифицирано тело“ наместо „овластено инспекциско тело“;

- „идентификациски број на нотифицираното тело“ наместо „идентификациски број на овластеното инспекциско тело“. Идентификацискиот број на нотифицирано тело е бројот кој го доделува Европската комисија.

Член 32

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.


Бр. 25- 3237/ 6
27 ноември 2007 година
Скопје

Министер за економија,
Вера Рафајловска, с.р.

Прилог 1

1. „СЕ“ ОЗНАЧУВАЊЕ И НАТПИСИ

(а). „СЕ“ означување за сообразност
- „СЕ“ означување за сообразност ќе се состои од иницијалите „СЕ“ во следната форма:



- Ако „СЕ“ означувањето е намалено или зголемено, треба да се почитува размерот даден на горниот цртеж;

- Одделни компоненти на „СЕ“ означувањето треба во основа, да ја имаат истата вертикална димензија која не треба да биде помала од 5mm.

(б). Натписи

Садот или таблицата со податоци треба да ги содржат следните информации:

- максималниот работен притисок PS изразен во bar;
- максималната работна температура T_{max} изразена во °C;
- минималната работна температура T_{min} изразена во °C;
- капацитетот на садот V изразен во litri;
- името или знакот на производителот;
- тип и серија или идентификација на шаржата на садот;
- последните две бројки на годината кога е прикачено „СЕ“ означувањето.

Кога се користи таблица со податоци, таа треба да е проектирана така што не ќе може повторно да се употреби и треба да содржи празен простор кој овозможува да се обезбедат други информации.

2. ДЕФИНИЦИИ И СИМБОЛИ

2.1. Дефиниции

(а) Проектен притисок „P“ е релативен притисок избран од производителот и употребен за одредување на дебелината на деловите под притисок.

(б) Максимален работен притисок „PS“ е максималниот релативен притисок кој може да се користи при нормални услови на употреба.

(в) Минимална работна температура T_{min}, е најниската стабилизирана температура на сидот на садот при нормални услови на употреба.

(г) Максимална работна температура T_{max}, е највисоката стабилизирана температура што сидот на садот може да ја достигне при нормални услови на употреба.

(д) Граница на развлекување „R_{ET}“, е вредност при максималната работна температура T_{max},

- горна граница на развлекување R_{eH} за материјал, кој има горна и долна граница на развлекување, или
- границата на развлекување R_p 0,2, или
- границата на развлекување R_p 1,0 за нелегиран алуминиум.

(е) Фамилии на садови:

Садовите, се дел од иста фамилија, ако од прототипот се разликуваат само во дијаметарот и под услов да ги задоволуваат барањата наведени во член 8 во став 4 или во став 5 на овој правилник, и/или во должината на нивниот цилиндричен дел во рамките на следните граници:

- кога прототипот има еден или повеќе дополнителни прстени на краевите, варијантите во фамилијата треба да имаат барем еден прстен,
- кога прототипот има само две чиниести данциња, варијантите во фамилијата не треба да имаат прстени.

Промените во должината кои се причина отворите и/или приклучоците да бидат изменети, треба да бидат прикажани на цртежите за секоја промена.

(е) Производната серија, може да содржи најмногу 3 000 садови од модел на истиот тип.

(ж) Производството во смисла на овој правилник, ќе се смета за сериско, ако се произведува повеќе од еден сад од ист тип во даден период со континуиран произведен процес, во согласност со заедничкиот проект и со користење на истите производни постапки.

(з) Извештајот за испитувања, е документ со кој производителот потврдува дека испорачаните производи ги запазуваат барањата од нарачката и на која ги внесува резултатите од рутинските фабрички испитувања, особено на хемискиот состав и механичките карактеристики извршени на производи направени со истата производна постапка како и нарачката, но не е задолжително да се изврши на испорачаните производи.

2.2. Симболи

A	издолжување на прекин ($L_0=5,65\sqrt{S_0}$)	%
A 80 mm	издолжување на прекин ($L_0=80$ mm)	%
KCV	енергија на удар	J/cm ²
P	проектен притисок	bar
PS	работен притисок	bar
Ph	тестирање на хидростатичен или пневматски притисок	bar
R _p 0,2	граница на развлекување при 0,2%	N/mm ²
R _{ET}	граница на развлекување при максимална работна температура	N/mm ²
R _{eH}	горна граница на развлекување	N/mm ²
R _m	издржливост на затегнувачка цврстина	N/mm ²
T _{max}	максимална работна температура	°C
T _{min}	минимална работна температура	°C
V	капацитет на садот	L
R _{m,max}	максимална затегнувачка цврстина	N/mm ²
R _p 1,0	граница на развлекување при 1,0%	N/mm ²

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 1982.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Пеширово – Општина Свети Николе.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Пеширово, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-13072/1
23 ноември 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007144